




совет за етика во
медиумите на македонија

ЧЛЕНКА НА АЛИЈАНСАТ ЗА НЕЗАВИСНИ СОВЕТИ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА ЕВРОПА (AIPCE)

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува



Конкурс за најдобри новинарски стории

од сферата на општествено-социјалниот живот, со фокус на унапредувањето на човековите права и промовирањето на правата на социјално ранливите и маргинализирани групи граѓани.

Јавниот повик е отворен за сите професионални новинари и редакции, кои објавиле свои стории во медиумите во Македонија во периодот од 1 јуни 2017 година до 1 јуни 2018 година. Пријавените содржини треба да ги исполнуваат критериумите за автентична и аналитична новинарска работа од поширок јавен интерес која ги задоволува етичките стандарди во новинарството, преку демонстрирање силна определба на авторот за доследна и темелна разработка на темата.

Авторите на најдобрите стории ќе добијат парични награди во износ од:

- ✓ прво место - 700 евра (во денарска противвредност)
- ✓ второ место - 600 евра
- ✓ трето место - 500 евра

Изработената содржина може да биде во каква било новинарската форма или жанр (текст, прилог, документарец, репортаж, интервју...)

Сторијата може да биде пријавена од самите новинари и медиуми или од поединци, институции и граѓански здруженија.

Бројот на сториите со кои што може да учествува еден автор или редакција е ограничен на три.

Конкурсот е отворен до 10 септември 2018 година.

Апликациите може да се испраќаат по пат на:

- ✓ електронска пошта на konkurs@semm.mk, потребно е да се наведе линк до новинарската содржина и истата да се прикачи како додаток во е-пошта (pdf документ);
- ✓ пошта на адреса: Совет за етика во медиумите на Македонија Бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр.54/2, 1000 Скопје, содржината да се достави во пет примероци и копија на ЦД (од печатените и од аудиовизуелните материјали), и
- ✓ Лично да се достават во просториите на Советот за етика во пет примероци (и копија на ЦД од печатените и од аудиовизуелните материјали).

Најдобрите стории ќе ги одбере жири составено од реномирани и релевантни претставници на професијата.

Наградите за најдобри стории од сферата на општествено-социјалниот живот, Советот за етика на медиумите во Македонија (СЕММ) ги доделува за да ги поттикне новинарите во промовирање на концептот на социјална инклузија и интеграција на ранливите и маргинализирани групи граѓани, преку професионална и етичка обработка на темите од јавен интерес.

Повеќе информации за конкурсот може да се добијат на телефонскиот број 02/3222-595.

Оваа активност се организира во рамки на проектот финансиран од ЕУ и УНЕСКО "Градење доверба во медиумите во Југоисточна Европа и Турција "

